

Бр: 10-97
Скопје: _____

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-97 од 03.07.2023 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово, на седницата одржана на 23.08.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-97 од 03.07.2023 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за доделување на планирана регионална помош за вториот инвестициски проект на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово, како корисник на државната помош, утврди дека

Мерката

- **Помош во износ од XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци XXX, реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект, која ќе биде исплаќана во транши и тоа:**
 - **прва транша во износ од XXX евра во денарска противвредност која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2023 година, само под услов корисникот на државната помош да достави доказ на давателот на државната помош до 30.09.2023 година, дека до крајот на 2022 година инвестирал сума од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци XXX;**
 - **втора транша во износ од XXX евра во денарска противвредност која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2024 година, само под услов корисникот на државната помош да достави доказ до давателот на државната помош до 30.09.2024 година, дека до крајот на 2023 година инвестирал дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци XXX, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини за инвестицискиот проект до крајот на 2023 година да изнесува XXX евра;**

Податоците претставуваат деловна тајна

- **трета транша во износ од XXX евра во денарска противвредност која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2025 година, само под услов корисникот на државната помош да достави доказ до давателот на државната помош до 30.09.2025 година, дека до крајот на 2024 година инвестирал дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци XXX, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци XXX за инвестицискиот проект до крајот на 2024 години да изнесува XXX евра;**
- **четврта транша во износ од XXX во денарска противвредност која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2026 година, само под услов корисникот на државната помош да достави доказ до давателот на државната помош до 30.09.2026 година, дека до крајот на 2025 година инвестирал дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци XXX, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци XXX за инвестицискиот проект до крајот на 2025 години да изнесува XXX евра**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект XXX претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Доколку корисникот на државната помош инвестира износи различни од износите пропишани во горенаведените четири транши, државната помош за секоја транша ќе изнесува XXX од остварените оправдани инвестициски трошоци XXX во зоната. Кога државната помош за секоја од горенаведените четири транши изнесува повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност што одговара на средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето на корисникот на државната помош, корисникот на државната помош, може да поднесе барање за исплата на траншата во износ од XXX од остварените оправдани инвестициски трошоци, над износ од 1.000.000 евра во денарска противвредност, а давателот на државната помош ќе ја реализира исплатата над 1.000.000 евра во денарска противвредност доколку има расположливи буџетски средства за таа намена. Доколку се исполнети условите, а нема буџетски средства за таа намена, исплатата на разликата над износот од 1.000.000 евра во денарска противвредност се префрла во наредната календарска година.

Мерката

- **Помош во износ од XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци остварени до датумот на завршување на инвестицискиот проект, која ќе биде исплаќана во транши и тоа:**
- **прва транша во износ од XXX евра која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2023 година, само под услов корисникот на државната помош да поднесе барање и достави докази до давателот на државната помош најдоцна до 30.09.2023 година, потврдувајќи дека до крајот на 2022 година: (I) достигнал вкупен износ за оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра (II) просечниот број на вработени во 2022 година**

да не е намален за повеќе од XXX во однос на просекот од претходните три години (2019, 2020 и 2021 година) и (III) остварил зголемување на приходите од продажба во 2022 година за XXX над просекот од последните три години (2019, 2020 и 2021 година)

- втора транша во износ од XXX евра која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2024 година, само под услов корисникот на државната помош да поднесе барање и достави докази до давателот на државната помош најдоцна до 30.09.2024 година, потврдувајќи дека до крајот на 2023 година: (I) инвестирал дополнителен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра со што достигнал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од XXX евра; (II) просечниот број на вработени во 2023 година да не е намален за повеќе од XXX во однос на просекот од претходните три години (2020, 2021 и 2022 година) и (III) остварил зголемување на приходите од продажба во 2023 година за XXX над просекот од последните три години (2020, 2021 и 2022 година)
- трета транша во износ од XXX евра која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2025 година, само под услов корисникот на државната помош да поднесе барање и достави докази до давателот на државната помош најдоцна до 30.09.2025 година, потврдувајќи дека до крајот на 2024 година: (I) инвестирал дополнителен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра со што достигнал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од XXX евра; (II) просечниот број на вработени во 2024 година да не е намален за повеќе од XXX во однос на просекот од претходните три години (2021, 2022 и 2023 година) и (III) остварил зголемување на приходите од продажба во 2024 година за XXX над просекот од последните три години (2021, 2022 и 2023 година)
- четврта транша во износ од XXX евра која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2026 година, само под услов корисникот на државната помош да поднесе барање и достави докази до давателот на државната помош најдоцна до 30.09.2026 година, потврдувајќи дека до крајот на 2025 година: (I) инвестирал дополнителен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра со што достигнал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од XXX евра; (II) просечниот број на вработени во 2025 година да не е намален за повеќе од XXX во однос на просекот од претходните три години (2022, 2023 и 2024 година) и (III) остварил зголемување на приходите од продажба во 2025 година за XXX над просекот од последните три години (2022, 2023 и 2024 година)

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект XXX претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Доколку корисникот на државната помош инвестира износи различни од износите пропишани во горенаведените четири транши, државната помош за секоја транша ќе изнесува XXX од остварените оправдани инвестициски трошоци. Кога државната помош за секоја од горенаведените четири транши изнесува повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност што е противвредност на средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето на корисникот

на државната помош, корисникот на државната помош, може да поднесе барање за исплата на траншата во износ од XXX од остварените оправдани инвестициски трошоци, над износ од 1.000.000 евра во денарска противвредност, а давателот на државната помош ќе ја реализира исплатата над 1.000.000 евра во денарска противвредност доколку има расположливи буџетски средства за таа намена. Доколку се исполнети условите, а нема буџетски средства за таа намена, исплатата на разликата над износот од 1.000.000 евра во денарска противвредност се префрла во наредната календарска година.

Во согласност со Деловниот план, инвестицијата изнесува XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за вториот инвестициски проект во зоната, во периодот до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Доколку корисникот на државната помош инвестира износ различен од XXX евра, корисникот на државната помош ќе добие помош од максималниот износ како што се применува во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош (“Службен весник на Република Македонија” бр. 109/13) и член 8 став 8.2 од Предлог-Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово, односно, кумулацијата на помошта ќе биде во согласност со член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош.

Согласно Предлог-Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово за вториот инвестициски проект, наведено е дека договорните страни, односно Владата на Република Северна Македонија како прва страна и Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово како втора страна, склучија договор за доделување на државна помош на 16.07.2015 година и Анекс бр.1 од 31.20.2022 година, како Прв договор за државна помош во врска со првиот инвестициски проект на втората страна во ТИРЗ Тетово. Во исто време, втората страна потврдува дека ги исполнила обврските за инвестирање и вработување од првиот договор за државна помош.

Втората страна ја извести првата страна за започнување втор инвестициски проект и првата страна се согласи да и додели државна помош на втората страна за вториот инвестициски проект во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Обврските на договорните страни бараат од овој Предлог-договор за вториот инвестициски проект да дејствува во дополнување и заедно со првиот договор за државна помош.

За да нема сомневање, втората страна е истото правно лице како и втората страна како што е дефинирано во првиот договор за државна помош

Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово ќе отвори најмалку XXX нови работни места и ќе вработи најмалку XXX нововработени. За да нема сомневање, работните места создадени според Договорот за државна помош за првиот проект и овој Предлог-Договор нема да се мешаат и ќе продолжат да постојат според условите за секој од инвестициските проекти. Секој вработен кој бил вработен кај корисникот на државната помош пред датумот на Решението за проширување, во никој случај нема да се смета за нововработен.

Корисникот на помошта се обврзува да ја одржува инвестицијата, XXX во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку пет години од датумот на завршување на вториот инвестицискиот проект, што е во согласност со член 6 (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош. Доколку корисникот на државната помош не го исполни овој услов, тој е должен да го врати целокупниот износ на примена државна помош согласно Договорот за доделување на државна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово за вториот инвестициски проект, пропорционално на вредноста на инвестицијата што не се одржува.

Корисникот на државната помош ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за вториот инвестицискиот проект од сопствени средства или од трета страна во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Кумулативната регионална државна помош за вториот инвестициски проект ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од потврдените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Во случај, корисникот на државната помош да добие износ на помош што го надминува максималниот износ, корисникот на државната помош веднаш и без одлагање ќе ја врати разликата на давателот на државната помош во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош, дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош, е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување во име на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони достави Известување за планирано доделување на помош и Известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во ТИРЗ Тетово, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово бр. 10-97 од 03.07.2023 година (во натамошниот текст: известувања), Предлог-Договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово за вториот инвестициски проект (непотпишан), Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово, донесена на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на сто четириесет и втора седница одржана на ден 16.06.2023 година, писмо на намери бр. 09-476/1 од 18.03.2021 година и Деловен план за вториот инвестициски проект на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово бр. 13-951/1 од 08.06.2023 година.

КЗК со допис бр. 10-97 од 17.07.2023 година побара од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони дополнителни информации. Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на ден 18.07.2023 година со допис бр. 13-1033/3 достави до КЗК одговор на барањето за дополнителни информации.

Исто така, КЗК со допис бр. 10 -97 од 27.07.2023 година побара од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони дополнителни информации. Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на ден 03.08.2023 година со допис бр. 13-1033/5 достави до КЗК одговор на барањето за дополнителни информации.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 03.08.2023 година.

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања и Предлог-договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово (непотпишан од договорените страни) и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е:** Владата на Република Северна Македонија, претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
- **Корисник на државната помош е** Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово со седиште на адреса: улица „Технолошко индустриска развојна зона Тетово, Тетово, Република Северна Македонија“
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува правниот акт врз основа на која се доделува помошта—Одлука од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-985/7 од 16.06.2023 година за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово и Предлог- Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово за вториот инвестициски проект.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин следните четири критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Оттука, при испитување на мерката содржана во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

- Мерката: **Помош во износ од XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци XXX, реализирани до датумот на завршување, која ќе биде исплаќана во транши и тоа:**
-
- прва транша во износ од XXX евра во денарска противвредност која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2023 година, само под услов корисникот на државната помош да достави доказ на давателот на државната помош до 30.09.2023 година, дека до крајот на 2022 година инвестирал сума од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци XXX;
- втора транша во износ од XXX евра во денарска противвредност која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2024 година, само под услов корисникот на државната помош да достави доказ до давателот на државната помош до 30.09.2024 година, дека до крајот на 2023 година инвестирал дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци XXX, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци XXX за инвестицискиот проект до крајот на 2023 година да изнесува XXX евра;
- трета транша во износ од XXX евра во денарска противвредност која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2025 година, само под услов корисникот на државната помош да достави доказ до давателот на државната помош до 30.09.2025 година, дека до крајот на 2024 година инвестирал дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци XXX, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци XXX за инвестицискиот проект до крајот на 2024 години да изнесува XXX евра;
- четврта транша во износ од XXX евра во денарска противвредност која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2026 година, само под услов корисникот на државната помош да достави доказ до давателот на државната помош до 30.09.2026 година, дека до крајот на 2025 година инвестирал дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци XXX, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци XXX за инвестицискиот проект до крајот на 2025 години да изнесува XXX евра

предвидена во член 4 од Предлог-Договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово поради што доаѓа до

нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово и неговото производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект XXX, претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија за **подржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Мерката: Помош во износ од XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци остварени до датумот на завршување, која ќе биде исплаќана во транши и тоа:

- **прва транша во износ од XXX евра која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2023 година, само под услов корисникот на државната помош да поднесе барање и достави докази до давателот на државната помош најдоцна до 30.09.2023 година, потврдувајќи дека до крајот на 2022 година: (I) достигнал вкупен износ за оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра (II) просечниот број на вработени во 2022 година да не е намален за повеќе од XXX во однос на просекот од претходните**

три години (2019, 2020 и 2021 година) и (III) остварил зголемување на приходите од продажба во 2022 година за XXX над просекот од последните три години (2019, 2020 и 2021 година)

- втора транша во износ од XXX евра која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2024 година, само под услов корисникот на државната помош да поднесе барање и достави докази до давателот на државната помош најдоцна до 30.09.2024 година, потврдувајќи дека до крајот на 2023 година: (I) инвестирал дополнителен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра со што достигнал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од XXX евра; (II) просечниот број на вработени во 2023 година да не е намален за повеќе од XXX во однос на просекот од претходните три години (2020, 2021 и 2022 година) и (III) остварил зголемување на приходите од продажба во 2023 година за XXX над просекот од последните три години (2020, 2021 и 2022 година)
- трета транша во износ од XXX евра која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2025 година, само под услов корисникот на државната помош да поднесе барање и достави докази до давателот на државната помош најдоцна до 30.09.2025 година, потврдувајќи дека до крајот на 2024 година: (I) инвестирал дополнителен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра со што достигнал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од XXX евра; (II) просечниот број на вработени во 2024 година да не е намален за повеќе од XXX во однос на просекот од претходните три години (2021, 2022 и 2023 година) и (III) остварил зголемување на приходите од продажба во 2024 година за XXX над просекот од последните три години (2021, 2022 и 2023 година)
- четврта транша во износ од XXX евра која ќе се исплати најдоцна до 30.12.2026 година, само под услов корисникот на државната помош да поднесе барање и достави докази до давателот на државната помош најдоцна до 30.09.2026 година, потврдувајќи дека до крајот на 2025 година: (I) инвестирал дополнителен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра со што достигнал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од XXX евра; (II) просечниот број на вработени во 2025 година да не е намален за повеќе од XXX во однос на просекот од претходните три години (2022, 2023 и 2024 година) и (III) остварил зголемување на приходите од продажба во 2025 година за XXX над просекот од последните три години (2022, 2023 и 2024 година)

предвидена во член 5 од Предлог-Договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово поради што доаѓа до

нарушување на балансот помеѓу претпријатијето и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово и неговото производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект ХХХ претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија за **подржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите**.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Во Предлог-Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово, за вториот инвестициски проект, наведено е дека корисникот на државната помош ќе отвори најмалку ХХХ нови работни места и ќе вработи најмалку ХХХ нововработени. За да нема сомневање, работните места создадени според Договорот за државна помош за првиот проект и овој Предлог-Договор за вториот инвестициски проект нема да се мешаат и ќе продолжат да постојат според условите за секој од инвестициските проекти. Секој вработен кој бил вработен кај корисникот на државната помош пред датумот на Решението за проширување, во никој случај нема да се смета за нововработен.

Корисникот на помошта се обврзува да ја одржува инвестицијата, односно XXX во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку пет години од датумот на завршување на вториот инвестицискиот проект, што е во согласност со член 6 (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош. Доколку корисникот на државната помош не го исполни овој услов, тој е должен да го врати целокупниот износ на примена државна помош согласно Договорот за доделување на државна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово за вториот инвестициски проект, пропорционално на вредноста на инвестицијата што не се одржува.

Корисникот на државната помош ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за вториот инвестицискиот проект од сопствени средства или од трета страна во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Кумулативната регионална државна помош за вториот инвестициски проект ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од потврдените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Во случај, корисникот на државната помош да добие износ на помош што го надминува максималниот износ, корисникот на државната помош веднаш и без одлагање ќе ја врати разликата на давателот на државната помош во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Мерките:

- 1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период од 10 години почнувајќи од денот на добивањето на Решението за проширување, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;**
- 2. Ослободување од плаќање на данокот на личен доход по основ на исплата на плати на нововработените за период од 10 години почнувајќи од денот на добивање на Решението за проширување и под услов да нема намалување на бројот на вработените во постојниот капацитет на корисникот на државната помош во Зоната пред и по донесувањето на Решението за проширување, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;**
- 3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увозот на добра во зоната, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна употреба;**
- 4. Царински ослободувања и олеснувања согласно член 6 од Законот за ТИРЗ;**
- 5. Ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежното земјиште и**
- 6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како безбедносен инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по одредувањето на царински дозволено постапување или употреба на стоката за време на вршењето на дејноста во Зоната, согласно член 6 од Законот за ТИРЗ**

од Предлог - договорот за доделување на државна помош за вториот инвестициски проект претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на КЗК, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година, КЗК го одобри Законот за технолошки – индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Д-р Владимир Наумовски